

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 5

МАЈ

2013 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден

Арх.бр.08-1811/7
од 27.05.2013 година

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Илинден за 2013 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/3 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на третата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1811/1
Од 27.05.2013 година**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
за 2013 година

Мај 2013 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина ИЛИНДЕН

За 2013 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина ИЛИНДЕН

За 2013 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Е00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	-5.000	0	0	0	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	-12.000	0	0	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	-77.000	0	0	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	-170.000	0	0	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата	-36.000	0	0	0	0
401120 Основни плати - државни службеници	-700.000	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ					
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	5.000	0	0	0	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	12.000	0	0	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	77.000	0	0	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	170.000	0	0	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата	36.000	0	0	0	0
401130 Основни плати - други вработени	700.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина ИЛИНДЕН и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година.

БР.07-1716/3
Од 23.05.2013г.

Претседател на Советот на Општина
ИЛИНДЕН
М-р Марјан Милошевски
с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за формирање на Локален совет за превенција**

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-1716/4 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1811/2
Од 27.05.2013 година**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), а во врска со член 11 став 1 и член 25 став 3 од Законот за полиција (Сл.весник на Р.М. бр.114/06, бр.6/09 и бр.145/12), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.05.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за формирање
на Локален совет за превенција

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година донесена од Советот на општина Илинден.

Член 2

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 6 лицето „Игор Јаковлевски“ се заменува со лицето „Влајко Јованов“.

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 7 лицето „Александар Митревски“ се заменува со лицето „Тројан Симоновски“.

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 8 лицето „Емануел Зографски“ се заменува со лицето „Катерина Апостоловска“.

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 9 лицето „Саше Цветковски“ се заменува со лицето „Мишо Марковски“.

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 15 лицето „Славица Милошевска“ се заменува со лицето „Саше Ристовски“.

Член 3

Останатите одредби од Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година донесена од Советот на општина Илинден, остануваат непроменети.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07- 1716/4
Датум на донесување: 23.05.2013г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот

Се објавува Одлуката за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот бр.07-1716/5 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1811/3
Од 27.05.2013 година**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 и член 46 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 17 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11, бр./53/11 и бр.144/12), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот

Член 1

Партиципативното тело од областа на урбанизмот се формира заради пренесување на ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите во планирањето преку давање на иницијативи, насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување на плански решенија за општина Илинден.

Член 2

Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 7 (седум) членови од кои: 2 (два) члена од Советот на општина Илинден, 1 (еден) член-стручно лице од администрацијата на општина Илинден, 1 (еден) член-стручно лице од областа на урбанистичкото планирање и 3 (тројца) членови од месните заедници.

Член 3

За членови на Партиципативното тело од областа на урбанизмот, се избираат:

1. Стојадин Ѓорѓиевски –член
2. Стефанија Димитријевска-член
3. Јулијана Димитријевска-член
4. Васе Ѓорѓиевски-член
5. Билјана Ангеловска-член
6. Зоран Милковски-член и
7. Љупчо Димитриевски-член.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, претстанува важноста на Одлуката за формирање на формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот бр.07-685/2, донесена од Советот на општина Илинден на седницата одражана на ден 12.10.2005 година.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1716/5
Датум на донесување: 23.05.2013г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди

Се објавува Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди бр.07-1716/6 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1811/4
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.05.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
за формирање на Комисија за процена на штета
при елементарни непогоди

Член 1

Комисијата за процена на штета се формира за утврдување на видот и големината на штетите од физички и вредносни показатели, по територии, средства и други блага, време и причини за настанување на штетите и тоа по корисници и сопственици.

Резултатите од процената се користат за утврдување на конкретни мерки за отстранување на настанатите штети како и за утврдување на големината на загубите.

Член 2

Процената на штета се организира на целото подрачје што ја претрпело штетата од елементарни и други непогоди.

Член 3

Комисијата за процена на штета е должна да изработи збирен Извештај за проценетите штети на територијата на општина Илинден и да го достави до Советот на општина Илинден.

Член 4

Комисијата за процена на штета при елементарни и други непогоди се состои од претседател и 4 (четири) члена од кои двајца претставници на подрачното одделение на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство-Гази Баба.

Член 5

За претседател на Комисијата за процена на штета се избира:
Стојадин Ѓорѓиевски -претставник од Советот.

За членови на Комисијата за процена на штета се избираат:

1.Никица Богдановски-претставник од Советот

2.Бранко Крстиќ-претставник од Советот

3.Горан Трневски -надворешен претставник и

4.Марјанчо Мојсов-надворешен претставник.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Член 6

Мандатот на претседателот и членовите на Комисијата за штета трае колку и мандатот на членовите на Советот на општина Илинден.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, претстанува важноста на Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди бр.07-938/5 донесена од Советот на општина Илинден на седницата одражана на ден 02.06.2009 година.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1716/6
Датум на донесување: 23.05.2013г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/7 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на третата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1811/5
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 17 став 1, 3 и 7 и член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009; 124/2010; 18/2011; 53/2011; 144/2012 и 55/2013), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 23.05.2013 година донесе

**ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2013 година**

1. Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година со арх.бр.07-3226/4 од 27.12.2012 година, донесена од Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 21.12.2012 година.

2. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, се менува точка 17 и гласи :

17	Урбанистички план вон населено место Миладиновци (КП 25/1 и 25/2 КО Миладиновци)	Миладиновци	34,47	Г- производство, дистрибуција и сервис
----	---	-------------	-------	--

3. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, во точка 3 по редниот број 23 се додава нов реден број 24 и 25 кој гласи :

24	Урбанистички план вон населено место Миладиновци м.в Уџак (КП 1091 КО Миладиновци)	Миладиновци	64,74	Г- производство, дистрибуција и сервис
25	УПС Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Локалитет Ограѓа за ГП 1.2	Илинден	0,31	А3 Групно домување

4. Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009; 124/2010; 18/2011; 53/2011; 144/2012 и 55/2013) во годишната програма заради економски развој на општината се утврдуваат плановите под реден број 17,21,22,23,

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 Мај 2013 година

24 и 25 да се донесат во постапка пропишана во член 24-а ставови 2, 3 и 4 на законот согласно која урбанистичкиот план се изработува и донесува како предлог на планот.

5. Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, остануваат непроменети и истите се во примена.

6. Преодни и завршни одредби

Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1716/7
Датум на донесување: 23.05.2013г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 51 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 38 став 1 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за запирање на објавувањето на Одлуката за дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2013 година

Се запира објавувањето на Одлуката за дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/8 од 17.05.2013 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на третата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година, поради неусогласеност со член 50 став 1 точка 7 и точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02) согласно кој Градоначалникот го предлага и извршува годишниот Буџет на општината и член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и бр.47/11), согласно кој Градоначалникот на општината му предлага на Советот на општината измени и дополнувања на Буџетот во текот на годината што во случајот со донесување на горенаведената Одлука се повредени бидејќи Советот ја донел наведената Одлука без предлог на Градоначалникот на општината, и поради неусогласеност со одредбите од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието во Р.Македонија и други избрани и именувани лица (Сл. Весник на Р.М бр.36/90, 44/90, 11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12) во кој е утврдено правото на надоместок на членовите на Советот, а која неусогласеност се состои во тоа што во истите закони не е утврден рокот за исплата на надоместоците ниту законот упатува тоа да се утврди со Одлуката за извршување на буџет.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1811/6
Од 27.05.2013 година**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

СОДРЖИНА

1.Решение за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Илинден за 2013 година, бр.08-1811/1 од 27.05.2013 година;

2.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/3 од 23.05.2013 година;

3.Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.08-1811/2 од 27.05.2013 година;

4.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-1716/4 од 23.05.2013 година;

5.Решение за објавување на Одлуката за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот, бр.08-1811/3 од 27.05.2013 година;

6.Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот бр.07-1716/5 од 23.05.2013 година;

7.Решение за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди, бр.08-1811/4 од 27.05.2013 година;

8.Одлука за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди бр.07-1716/6 од 23.05.2013 година;

9.Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, бр.08-1811/5 од 27.05.2013 година;

10.Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/7 од 23.05.2013 година и

11.Решение за запирање на објавувањето на Одлуката за дополнување на Одлуката за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година, бр.08-1811/6 од 27.05.2013 година.